

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 26

Год. LX

Вторник, 27 април 2004

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
439. Уредба за чиновите, ознаките на чиновите и условите за нивно стекнување за овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи	2	на среќа „Обложување на спортски натпревари“ што ќе се приредува во деловната просторија на ул. „Васо Карајанов“ бр. 1 во Гевгелија.....	8
440. Одлука за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот...	5	450. Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите за моторни возила.....	8
441. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Германија	5	451. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, едnodневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осемнување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Соединетите Американски Држави.....	8
442. Одлука за давање согласност на Одлуката за набавка на основни средства.....	6	452. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија на живи птици, едnodневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осемнување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип) од Канада..	9
443. Одлука за давање согласност на Одлуката за набавка на основни средства	6	453. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	9
444. Одлука за давање согласност на Одлуката за набавка и монтажа на периметарска ограда	6	454. Листа на нови признати сорти на домашни земјоделски растенија во Република Македонија.....	10
445. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје за периодот од 01.01. до 31.12.2002 година.....	6	455. Одлука за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија (пречистен текст).....	11
446. Решение за именување директор на Државниот пазарен инспекторат.....	6	Огласен дел	1-84
447. Решение за разрешување и именување заменици на претседателот и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година.....	7		
448. Програма за здравствена заштита на растенијата од болести и штетници во 2004 година.....	7		
449. Изменување на лиценца под бр. 23-960/1 од 29.03.2004 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ Електро унион и други экспорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебна игра			

439.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95, 55/97, 38/2002, 33/2003 и 19/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.04.2004 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ЧИНОВИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ И
УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО СТЕКНУВАЊЕ ЗА ОВ-
ЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со оваа уредба се определуваат чиновите за овластените службени лица во полицијата и граничната полиција на Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: работник во полиција), ознаките на чиновите и се утврдуваат условите за нивно стекнување.

Одредбите на оваа уредба соодветно се применуваат и на униформираниите работници во Полициската академија.

II. ЧИНОВИ

Член 2

Чиновите во полицијата се поделени во следните категории:

- подофицири
- млади офицери
- офицери
- виши офицери

Во категоријата подофицири спаѓаат следните чинови:

- полицаец-приправник
- полицаец
- виш полицаец
- главен полицаец

Во категоријата млади офицери спаѓаат следните чинови:

- помлад инспектор
- инспектор
- инспектор I класа

Во категоријата офицери спаѓаат следните чинови:

- самостоен инспектор
- виш инспектор
- виш инспектор I класа
- главен инспектор

Во категоријата виши офицери спаѓаат следните чинови:

- самостоен генерален инспектор
- виш генерален инспектор
- виш генерален инспектор I класа
- главен генерален инспектор
- генерал на полиција.

III. ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ

Член 3

Работниците во полицијата на униформата носат ознаки на чиновите.

Член 4

Работниците во полицијата ги имаат следните ознаки на чиновите:

1. Ознаката за чинот полицаец-приправник е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 49-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во сребрена боја. На долниот дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осмица со конец во сребрена боја-ламе.

2. Ознаката за чинот полицаец е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во сребрена боја. На долниот дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осмица од 5,0 мм, навезени се два сребрени ширити со дебелина од 10,0 мм во форма на рамностран триаголник без основа на меѓусебно растојание од 5,0 мм и една сребрена ѕвезда навезена по должината на полето.

3. Ознаката за чинот виш полицаец е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во сребрена боја. На долниот дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осмица од сребрен конец – лама, а над неа, на растојание од 5,0 мм, навезени се два сребрени ширити со дебелина од 10,0 мм во форма на рамностран триаголник без основа на меѓусебно растојание од 5,0 мм и една сребрена ѕвезда навезена по должината на полето.

4. Ознаката за чинот главен полицаец е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во сребрена боја. На долниот дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осмица од сребрен конец-ламе, а над неа, на растојание од 5 мм, навезени се три сребрени ширити со дебелина од 10,0 мм во форма на рамностран триаголник без основа на меѓусебно растојание од 5,0 мм и една сребрена ѕвезда навезена по должината на полето.

5. Ознаката за чинот помлад инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во плава боја. На долниот дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја и една жолта ѕвезда навезена по должината на полето.

6. Ознаката за чинот инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во плава боја. На долниот дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја и две жолти ѕвезди навезени по ширината на полето.

7. Ознаката за чинот инспектор I класа е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во плава боја. На долниот дел од ознаката извезена е подлога во широчина од 15,0 мм, над која е навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја и три жолти ѕвезди навезени во форма на рамностран триаголник по ширината на полето.

8. Ознаката за чинот самостоен инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја и една жолта ѕвезда навезена по ширината на полето.

9. Ознаката за чинот виш инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја и две жолти ѕвезди навезени по ширината на полето.

10. Ознаката за чинот виш инспектор I класа е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја и две жолти ѕвезди навезени по ширината на полето.

11. Ознаката за чинот виш инспектор II класа е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја и две жолти ѕвезди навезени по ширината на полето.

дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја и три златни ѕвезди навезени во форма на рамностран триаголник по ширината на полето.

11. Ознаката за чинот главен инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со конец во жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во жолта боја и четири златни ѕвезди навезени во форма на квадрат во средината на полето.

12. Ознаката за чинот самостоен генерален инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени ширити со конец во златно-жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се три подлоги во широчина од 15 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во златно-жолта боја и една златна ѕвезда навезена по ширината на полето.

13. Ознаката за чинот виш генерален инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени ширити со конец во златно-жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се три подлоги во широчина од 15 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во златно-жолта боја и две златни ѕвезди навезени по ширината на полето.

14. Ознаката за чинот виш генерален инспектор I класа е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени ширити со конец во златно-жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се три подлоги во широчина од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во златно-жолта боја и три златни ѕвезди навезени во форма на рамностран триаголник по ширината на полето.

15. Ознаката за главен генерален инспектор е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени ширити со конец во златно-жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се две подлоги во широчина од 15,0 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во златно-жолта боја, а на растојание од 5,0 мм навезен е лоров венеч во златна боја и една златна ѕвезда навезена по должината на полето.

16. Ознаката за чинот генерал на полиција е изработена од ткаенина во состав 45% волна и 55% полиестер со тежина од 490-510 грама во тегет боја. Ознаката по работ е извезена со два испреплетени ширити со конец во златно-жолта боја. На долниот дел од ознаката извезени се три подлоги во широчина од 15,00 мм на меѓусебно растојание од 5,0 мм, а над нив е навезена бордура во форма на осмица со конец во златно-жолта боја, а на растојание од 5,0 мм навезен е лоров венеч во златна боја и една златна ѕвезда навезена по должината на полето.

Ознаките за чиновите за работниците во граничната полиција се со ист материјал и изглед како ознаките на чиновите во полицијата, а се изработени во сиво маслинеста боја. Ознаките на чиновите помлад инспектор, инспектор и инспектор I класа се со ист материјал и изглед како ознаките на чиновите во полицијата, а се изработени во сиво маслинеста боја и по работ се извезени со конец во светло зелена боја.

Ознаките на чиновите се дадени во прилог бр.1 кој е составен дел на оваа уредба.

Член 5

Еполетата има димензии 15,5/6/4,5 см со влошка за зајакнување и со гајка се навлекува на нарамениците и се закопчува со копче. При врвот еполетата завршува со тап агол.

Свездата е петокрака, со распон на краците од 15 мм. (прилог бр.2, кој е составен дел на оваа уредба).

IV. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЧИНОВИ

Член 6

Условите за стекнување на чиновите на работниците во полицијата се утврдуваат според видот и сложеноста на работите на работното место на кое работникот е распореден согласно актот за систематизација на работните места.

Работник во полицијата кој ги исполнува условите од ставот 1 на овој член, се стекнува со следните чинови:

1. Полицаец-приправник-по истекот на времето за стручно оспособување и положен испит за приправник;

2. Полицаец-работник распореден на работното место полицаец;

3. Виш полицаец-работник распореден на работното место полицаец и има работно искуство од 10 години;

- работник распореден на работното место полицаец во единиците за извршување на посебни и специјални задачи и има работно искуство од 5 години;

4. Главен полицаец-работник распореден на работното место полицаец и има работно искуство од 20 години;

- работник распореден на работното место виш полицаец и има работно искуство од 5 години;

- работник распореден на работното место виш полицаец во единиците за извршување на посебни и специјални задачи и има работно искуство од 8 години.

Другите работници на полицијата се стекнуваат со чиновите од член 2 ставови 3, 4 и 5 на оваа уредба, согласно актот за систематизација на работните места.

Член 7

Работник кој во текот на работата ќе се распореди од неуниформирано работно место со посебни должности и овластувања или од работно место без посебни должности и овластувања на работно место со посебни должности и овластувања во полицијата, ќе се стекне со чин утврден за тоа работно место.

Работник во полицијата кој е распореден на пониско работно место со посебни должности и овластувања се стекнува со чинот утврден за тоа работно место.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Работниците во полицијата со денот на влегување во сила на оваа уредба ќе се стекнат со чин утврден за работното место на кое се распоредени согласно актот за систематизација на работните места.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за чиновите, ознаките на чиновите и условите за нивно стекнување за овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 48/97 и 102/2001).


Член 10

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".


Бр. 23-1492/1
26 април 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.


ПОДОФИЦЕРИ




МЛАДИ ОФИЦЕРИ



ОФИЦЕРИ



ВИШИ ОФИЦЕРИ





440.

Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.04.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на дел од недвижен имот - објект со површина од 315 м² кој се наоѓа на ул. "Климентска" бб - Охрид лоциран на КП бр. 15740 Катастарска општина Охрид, евидентирана на Поседовен лист бр. 13631, сопственост на Република Македонија, доделен на користење на Осумгодишното училиште "Климент Охридски" - Охрид, се пренесува на користење на Министерството за животна средина и просторно

планирање и тоа: просторот кој се наоѓа на приземјето од источната страна на објектот и истиот е со површина од 120 м².

Со пренесувањето на дел од недвижниот имот на Министерството за животна средина и просторно планирање престанува правото на користење на Осумгодишното училиште "Климент Охридски" - Охрид во делот од објектот со површина од 120 м².

Останатиот дел од просторот во објектот со површина од 195 м² останува на користење на Осумгодишното училиште "Климент Охридски" - Охрид.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижниот имот опишан во член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Осумгодишното училиште "Климент Охридски" - Охрид и Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1467/1
26 април 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

441.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.04.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАКАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО ГЕРМАНИЈА

1. За учество на Вежбата "Во духот на ПЗМ", комуникациско-информатичка вежба "Комбиниран напор 2004" (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одржи во Баунхолдер-Германија, во периодот од 05-ти до 21-ви мај 2004 година, се испраќа единица во состав од 15 (петнаесет) припадници од родот за врски од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, со опрема по спецификација која е приложена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. За овластени потписници на документот со кој е регулиран статусот на единицата за време на Вежбата и придржување кон одредбите од Меморандумот за учество и пропратните технички документи, од македонска страна се определуваат заменикот на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија за борбена готовност и операции, генерал-мајор Мирослав Стојановски и државниот советник во Министерството за одбрана, Васил Зимбаков.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1515/1
26 април 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

**СПЕЦИФИКАЦИЈА
НА ВОЗИЛА И ОПРЕМАТА ЗА ВРСКИ ЗА ВЕЖБАТА
"КОМБИНИРАН НАПОР 2004" ВО ГЕРМАНИЈА**

Ред. бр.	Назив на средствата	Количина
1.	ДАТЦ "Definity IP 600"	1
2.	Централа IP403	1
3.	Телефон ISDN	3
4.	Телефон дигитален	4
5.	IP телефони	5
6.	Switch	2
7.	Hub	1
8.	Телефонски аналоген	5
9.	Телефакс	1
10.	Модем-LTU HT210	3
11.	Модем-LTU HC212	3
12.	Радио уред RF-5800V MP108	2
13.	Радио уред RF-5800H MP026	2
14.	Радио Motorola GP-340 VHF	6
15.	Лап Топ компјутер-Panasonic CF-27	4
16.	Лап Топ компјутер Field Works	2
17.	Полнач за ак. RF-5059 CH002	1
18.	Персонален Сметач HP Vectra P IV	1
19.	Алат	1
20.	Ruter Cisco	2
21.	Комплет униформа	15
22.	Теренско возило	1

442.

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за набавка на основни средства бр. 02-676/10, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2073/3-03
23 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

443.

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА НАБАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за набавка на основни средства бр. 02-676/11, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2073/2-03
23 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

444.

Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
НАБАВКА И МОНТАЖА НА ПЕРИМЕТАРСКА
ОГРАДА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за набавка и монтажа на периметарска ограда, бр. 02-676/9, донесена од Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2073/1-03
23 март 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

445.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.03.2004 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 01.01. ДО 31.12.2002 ГОДИНА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје за периодот од 01.01. до 31.12.2002 година, усвоени со Одлука на Управниот одбор на ова јавно претпријатие, бр. 02-676/17.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1242/1-03
29 март 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

446.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 март 2004 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. За директор на Државниот пазарен инспекторат, орган во состав на Министерството за економија се именува Среќко Лазаревски, дипл.правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1206/1
29 март 2004 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

447.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003) и член 2 и 3 од Одлуката за образување на Координативно тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2003 и 57/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 март 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ КОИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПЛАНОТ ЗА ПОДГОТОВКИ И АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОКОЛУ ОДРЖУВАЊЕТО НА ОЛИМПИАДАТА ВО АТИНА 2004 ГОДИНА

1. Од должноста заменик на претседателот и од должноста член на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година се разрешуваат:

а) заменикот на претседателот

- Горѓи Петрушев,

б) членот

- Георги Трајчев.

2. За заменици на претседателот и членови на Координативното тело за реализирање на активностите кои што произлегуваат од Планот за подготовки и активности во Република Македонија околу одржувањето на Олимпијадата во Атина 2004 година се именуваат:

а) за заменици на претседателот

- Оливера Цветановска, државен секретар во Министерството за економија,

- Георги Трајчев, директор на Агенцијата за млади и спорт,

б) за членови

- Скендер Османи, државен секретар во Министерството за транспорт и врски,

- Владе Стојановски, директор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија,

- претставник од Македонскиот олимписки комитет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1207/1
29 март 2004 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

448.

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за заштита на растенијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98 и 6/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.04.2004 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ ВО 2004 ГОДИНА

I.

Со оваа програма се обезбедува заштита на растителното производство од болести и штетници, полесен пристап на луѓето до безбедна храна од растително потекло и усогласување на праксата и законите за производство, заштита и потрошувачка на растенијата со меѓународните стандарди на STO и EU. Со оваа програма се обезбедува поддршка за заштита на профитабилните извозни пазари (особено EU) за извоз на овошје и зеленчук и се обезбедуваат минимум стандарди за контрола на увезените производи заради заштита на домашните производители и потрошувачи преку:

1. Мониторинг и надзор на растителни болести и штетници во согласност со меѓународните стандарди на STO, IPPC, EPPO и други меѓународни организации со редовна проценка на законите од растителни болести и штетници на местата на произведување, магацините и на граничните премини се со цел да се зачува здравјето на растенијата во земјата;

2. Формирање и ставање во функција на Државната фитосанитарна лабораторија која ќе обезбедува соодветни и навремени фитосанитарни аналитички услуги целосно усогласени со меѓународните стандарди;

3. Изработка на законски и други прописи и подготовка на соодветни мерки за спроведување на истите за да се осигура дека основните аспекти на фитосанитарното законодавство на EU се содржат и се спроведуваат во националното законодавство.

II.

Средствата за извршување на мерките од дел I на оваа програма се обезбедени од Буџетот на Република Македонија, согласно раздел 14001, ставка 44/443, потставка 443718 и ќе се реализираат според дел III од оваа програма.

III.

Средствата од дел II на оваа програма, во износ од 20.000.000,00 (дваесет милиони) денари, ќе се користат од правни и физички лица за следните намени:

Бр.	Активност(и) на програмата	Образложение(ја)	Милиони денари
1.	Мониторинг и надзор на карантински болести и штетници	Средства потребни за извршување на активности на следење, сигнализирање и детерминирање на штетници кај растенијата, известување на производителите и изготвување на упатства, прирачници и друг материјал	3.000.000,00
2.	Сузбивање на растителни болести и штетници	Средства потребни за сузбивање на растителни болести и штетници и надоместок за задолжително уништување на стебла, насади и посеви	4.000.000,00
3.	Теренско и лабораториско испитување за растителни болести и штетници	Средства потребни за редовно испитување на сите главни закани за здравјето на растенијата во согласност со националното законодавство и стандардите на EU и STO	1.000.000,00
4.	Формирање на ДФЛ (Државна фитосанитарна лабораторија)	Формирањето на ДФЛ е потребно заради прифаќање на лабораториската опрема во мај месец преку Програмата CARDS и нејзино пуштање во функција	10.500.000,00
5.	Услуги на локални експерти и оперативни трошоци за работните групи за усогласување на закони и подзаконски акти (преводи на директиви и нивно множување)	Средства потребни за изработка на два основни закони и повеќе подзаконски акти за здравје на растенијата и производи за заштита на растенија, за преводи и за умножување на материјали потребни за работа на работните групи	500.000,00

6.	Стручни комисији за регистрација на пестициди и за контрола на штетници	Средства потребни за работа на стручни комисији за: - регистрација на пестициди; - контрола за појава на болести и штетници на растенијата, спречување на секакви закани заради обезбедување здравје на растенијата	1.000.000,00 20.000.000,00
В К У П Н О			

IV.

1. Исплатувањето на средствата од оваа програма го врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Доколку дојде до извршување на некои од мерките, предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга биде реализирана во помал обем, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на предвидените средства врши пренамена на средствата по мерки.

2. Правата и обврските на корисниците на средствата по оваа програма од дел III се утврдуваат на следниот начин:

а) со договор што го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со правно лице за мерките од дел III точките 1, 2, 3 и 4;

б) со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за мерките од дел III точките 1, 2, 3, 4, 5 и 6;

в) со јавна набавка за мерката од дел III точка 4.

Корисниците на средствата од дел III точка 2 од оваа програма се држатели на растенија и правни лица, учесници во извршувањето на мерките за заштита на растенијата. Учесниците се должни да достават лично или преку регионалните известувачи писмено известување за појавата на болестите и штетниците на растенијата до Управата за заштита на растенијата стручна комисија врши увид и прави записник за понатамошни мерки и активности.

За мерката уништување на стебла, насади или посеви од точката 2 на оваа програма потребно е и наредба издадена од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

V.

Средствата по оваа програма се неповратни.

VI.

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1428/1
26 април 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

449.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.04.2004 година, одобри

**ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-960/1 ОД 29.03.2004 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ФЛАМИНГО"
ЕЛЕКТРО УНИОН И ДРУГИ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ
ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА
ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА "ОБЛОЖУВАЊЕ НА
СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ" ШТО КЕ СЕ ПРИРЕДУВА
ВО ДЕЛОВНАТА ПРОСТОРИЈА НА УЛ. "ВАСО
КАРАЈАНОВ" БР. 1 ВО ГЕВГЕЛИЈА**

1. Во Лиценцата под бр. 23-960/1 од 29.03.2004 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други експорт-импорт ДОО Скопје за постојано приредување на посебна игра

на среќа "Обложување на спортски натпревари" што ќе се приредува во деловната просторија на ул. "Васо Карајанов" бр. 1 во Гевгелија, точката 6 се менува и гласи:

"Корисникот на Лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво".

2. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1459/1
26 април 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

450.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за техничките барања на производите и оценка на сообразноста ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2002), министерот за економија донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛОГАЦИЈА) НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОПРЕМАТА И ДЕЛОВИТЕ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Во Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала на опремата и деловите за моторни возила ("Службен весник на Република Македонија" бр. 84/2001), во член 10 точка 1 се брише.

Член 2

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-2318-4
21 април 2004 година
Скопје

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

451.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЛИ ГРИП) ОД СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот во Република Македонија на следните пратки:

- живи птици;
- еднодневни пилиња;
- јајца за насад;
- семе за вештачко осемнување од живина;
- месо од живина;
- производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба кои потекнуваат од државата Тексас во Соединетите Американски Држави.

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на месото и производите од месо од живина кои се заклани пред 27 јануари 2004 година.

3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо кои се третирани на начин кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Класичната чума кај живината.

4. Условите утврдени со оваа наредба треба да бидат потврдени со меѓународното ветеринарно-здравствено уверение издадено од надлежната служба на земјата извозничка.

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на Република Македонија, се одземат и нештетно се отстрануваат.

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во Република Македонија а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до влегување во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратките кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето на сила на оваа наредба, или кои се веќе на пат.

7. Со влегување во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класична чума кај живината (Авијарна инфлуенца или Птичји грип) од Соединетите Американски Држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2004 и 22/2004).

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4319/1
22 април 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

452.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВИНА, МЕСО ОД ЖИВИНА, ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕБА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА КЛАСИЧНАТА ЧУМА КАЈ ЖИВИНАТА (АВИЈАРНАТА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП) ОД КАНАДА

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на Класичната чума кај живината (Авијарната инфлуенца или Птичји грип), се забранува увозот во Република Македонија на следните пратки:

- живи птици;
- еднодневни пилиња;
- јајца за насад;
- семе за вештачко осеменување од живина;
- месо од живина;
- производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба кои потекнуваат од регионот ограничен на запад со каналот на Џорџија, на југ со границата со Соединетите Американски Држави, на север со реката Фрејзер и на исток со линијата од север према југ преку Hunter Greek Weigh Scale во провинцијата Британска Колумбија во Канада.

2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на месото и производите од месо од живина кои се заклани пред 17 февруари 2004 година.

3. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се однесува на производи од месо кои се третирани на начин кои ќе го осигураат уништувањето на вирусот на Класичната чума кај живината.

4. Условите утврдени со оваа наредба треба да бидат потврдени со меѓународното ветеринарно-здравствено уверение издадено од надлежната служба на земјата извозничка.

5. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што се пренесуваат преку границата на Република Македонија, се одземат и нештетно се отстрануваат.

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на увоз на пратки кои не се влезени во Република Македонија а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи кои важеле до влегување во сила на оваа наредба, како и на увозот на пратките кои се веќе пратени од земјата извозничка на денот на влегувањето на сила на оваа наредба, или кои се веќе на пат.

7. Со влегување во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи птици, еднодневни пилиња, јајца за насад, семе за вештачко осеменување од живина, месо од живина, производи од живина наменети за исхрана, земјоделска или индустриска употреба заради спречување на внесување на Класична чума кај живината (Авијарна инфлуенца или Птичји грип) од Канада („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2004 и 22/2004 година).

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4320/1
22 април 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

453.

Врз основа на член 57 од Законот за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, признавање, одобрување и заштита на сорта („Сл. весник на РМ“ бр. 41/2000), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

Л И С Т А НА НОВИ ОДОБРЕНИ СОРТИ НА СТРАНСКИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на воведување на сортата	Фирма односно име и адреса на одржувачот на сортата, односно застапникот
Г.ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА			
Г.29 Solanum tuberosum L-компир ран	Anais	2004	Semagri-Holland B.V.-Holland „Ве-ка“ ул. „Балканска“ бр. 14, Струмица
	Tango	2004	Semagri-Holland B.V.-Holland „Ве-ка“ ул. „Балканска“ бр. 14, Струмица
Г.29 Solanum tuberosum L-компир средно ран	Annabelle	2004	HZPC-Holland „Агрохемија“ ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Virgo	2004	Agrico-Holland „Агрохемија“ ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 22, Скопје
	Triplo	2004	Stet Holland-Holland „КОБО“ ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје
	Belini	2004	Stet Holland-Holland „КОБО“ ул. „Божин Николов“ бр. 80, Скопје

	Bedalin	2004	Semagri Holland B.V. - Holland „Ве-ка“ ул. „Балканска“ бр. 14, Струмица
L.23 Lycopersicum esculentum L-домат за преработка	Књаз	2004	Институт за ратарство и повртарство-Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
L.23 Lycopersicum esculentum L-домат во заштитен простор	Anath	2004	Hazera Genetiss-Izrael „Агро Јуником“ ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 1/7, Скопје
	Lucia	2004	Western seeds Europe-Holland „Агро Јуником“ ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 1/7, Скопје
L.23 Lycopersicum esculentum L-домат во свежа консумација - рани домати	S F 405/00F1	2004	Fito Semillas - Spain „Агромикс“ ул. „Орце Николов“ бр. 71, Скопје
L.14. Capsicum annuum L-пиперка тип капија	Паланечко чудо	2004	Центар за повртарство-Смедеревска Паланка - Србија и Црна Гора „Агропин“ ул. „Партизанска“ бр. 18, Скопје
	Амфора	2004	Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
	Слоново уво	2004	Superior, Велика Плана, Србија и Црна Гора „Агромикс“ ул. „Орце Николов“ бр. 71, Скопје
L.14. Capsicum annuum L-пиперка тип бабура	Анита	2004	Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
L.14. Capsicum annuum L-пиперка тип шипка	Пламена	2004	Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
Г.27. Pisum sativum Л. грашок	Дунав	2004	Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола

Г.30. Solanum melongena L. патлиџан	Classic F1	2004	Clause-Tezier Portes-Les Valence, France Евгени ул. „Маџари“ бб, Скопје
Г.28 Raphanus sativus L. ротквица	Верџа	2004	Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Србија и Црна Гора „Агросеме“ ул. „Александар Турунчиев“ бр. 22, Битола
Г.21 Daucus carota L. морков	Major F1	2004	Clause-Tezier Portes-Les Valence, France Евгени ул. „Маџари“ бб, Скопје
Г.5 Beta vulgaris L. цвекло	Warrior F1	2004	Clause-Tezier Portes-Les Valence, France Евгени ул. „Маџари“ бб, Скопје

Бр. 08-4006/1
19 април 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

454.

Врз основа на член 57 од Законот за семенски материјал, саден материјал и материјал за размножување, признавање, одобрување и заштита на сорта („Службен весник на РМ“ бр. 41/00), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува

Л И С Т А НА НОВИ ПРИЗНАТИ СОРТИ НА ДОМАШНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вид на растение	Ознака на сортата	Година на признавање на сортата	Фирма односно име и адреса на одржувачот на сортата, односно застапникот
Г. Градинарски растенија			
Г. 23 Lycopersicum esculentum L-домат за преработка	Лонгина	2004	ЈНУ „Земјоделски институт“ ул. „Александар Македонски“ бб, Скопје
	Лагуна	2004	ЈНУ „Земјоделски институт“ ул. „Александар Македонски“ бб, Скопје
Г. 14 Capsicum annuum L - пиперка	Питреф	2004	ЈНУ „Земјоделски институт“ ул. „Александар Македонски“ бб, Скопје
Г. 27 Pisum sativum L - грашок	Велес	2004	ЈНУ „Земјоделски институт“ ул. „Александар Македонски“ бб, Скопје
Б. Индустриски растенија			
Б. 7 Glicin hispida L - соја	Илинденка	2004	ЈНУ „Институт за јужни земјоделски култури“ - Струмица
	Пела	2004	ЈНУ „Институт за јужни земјоделски култури“ - Струмица

Бр. 08-4030/1
19 април 2004 година
Скопје

Министер,
Славко Петров, с.р.

455.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 23/04) Дирекцијата за правни работи на 15.04.2004 година, го утврди пречистениот текст на Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДАЖБА, ЦИРКУЛАЦИЈА И
ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НА-
РОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1.1. Со оваа одлука се утврдуваат правилата за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: благајнички записи).

1.2. Народна банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) во согласност со рамките на утврдената проекција на монетарната политика и краткорочните ликвидности проекции за потребната маса на примарни пари, одлучува за издавање и продажба на благајнички записи.

1.3. Благајничките записи се издаваат во денари.

Благајничките записи се продаваат по дисконтиран износ, а на денот на достасувањето Народна банка ја исплаќа номиналната вредност на благајничките записи.

Дисконтираниот износ се пресметува по формулата:

$$\text{Дисконтиран износ} = \frac{\text{Номинален износ} * \text{цена}}{100}$$

Цената на 100 единици номинална вредност на благајнички записи се пресметува по формулата:

$$\text{Цена} = \frac{100}{(1 + ks/100)^{(d/365)}}$$

Каде

кс - каматна стапка на годишно ниво

д - рок на достасување

1.4. Благајничките записи се во дематеријализирана форма.

1.5. Благајничките записи се продаваат на аукции кои ги спроведува Народна банка.

1.6. Право на учество на аукциите имаат сите банки регистрирани согласно со постоечките прописи.

1.7. Народна банка води регистар за сопственоста на благајничките записи по банки, продадени во име и за сметка на банките (во натамошниот текст: сопствени благајнички записи).

1.8. Со благајничките записи може да се тргува на секундарниот пазар помеѓу банки.

Трансферот на финансиските средства по основ на тргување на благајнички записи на секундарниот пазар ќе се одвива преку системот за порамнување на Народна банка (МИПС), со цел да се изврши пренос на сопственоста на благајнички записи на денот на тргувањето.

2. ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ
НА АУКЦИИТЕ

I. Редовни аукции

2.1. Народна банка спроведува редовни аукции согласно утврдени термини на одржување.

а) Објавување на проспект за аукција

2.2. Народна банка, во 14:30 часот во работниот ден кој претходи на денот на одржување на аукцијата, преку Web апликацијата на НБРМ - Аукција на благајнички записи (во понатамошниот текст: Web апликација на НБРМ), упатува проспект до сите банки, во кој се наведени условите за учество на аукцијата.

2.3. Во Проспектот се наведуваат:

- датумот на одржување на аукцијата;

- времето на одржување и времето на прием на понуди за учество на аукцијата;

- типот на тендерот за спроведување на аукцијата;

- ознаката на хартијата од вредност во следниот формат ЦБ2002/Х-У, при што кратенката ЦБ означува дека станува збор за записи на централната банка, броевите 2002 ја означуваат годината кога записите се продадени, на местото на Х стои редниот број на аукцијата која се одржува во тековната година, и на местото на У се наведува рокот на достасување на благајничките записи;

- датумот на достасување на благајничките записи;

- износот на благајнички записи (изразен во денари), кој Народна банка го нуди за продажба на аукцијата и,

- цената наведена со точност од 4 децимали, кај тендер со износи.

2.4. Народна банка во согласност со целите и насоките на монетарната политика, а во зависност од движењата на финансиските пазари, го избира типот на тендерот за спроведување на аукција на благајнички записи: тендер со износи или тендер со каматни стапки.

2.5. При тендер со износи (volume tender), износот и каматната стапка на аукцијата се одредени од страна на централната банка. Оваа каматна стапка може да биде претходно објавена или може да се открие откако учесниците ќе ги поднесат нивните понуди, односно да биде дел од резултатите од аукцијата. Банките аукцираат само со износи.

2.6. При тендер со каматни стапки (interest rate tender), централната банка го објавува износот на аукцијата и им дава можност на банките да аукцираат и со износи и со цени (каматни стапки). Средствата се алоцираат по цени (каматни стапки) од понудите на банките (американски тип на аукција).

Народна банка има право да утврди минимална цена (максимална каматна стапка).

б) Понуди за аукции

2.7. Банките го пријавуваат своето учество на аукциите со понуди за купување на благајнички записи.

2.8. Понудите се доставуваат до Народна банка во периодот од 10:30 до 11:00 часот на денот на одржувањето на аукцијата.

Понудите за учество на аукцијата учесниците ги доставуваат со пристап на Web апликацијата на НБРМ, со користење на сопственото корисничко име и лозинка. Методот на користење на Web апликацијата на НБРМ е детално опишан во Упатство за работа со Web апликацијата на НБРМ.

Во времето за прием на понудите НБРМ нема увид во податоците кои учесниците ги наведуваат во понудите.

Народна банка е должна да обезбеди тајност на условите понудени од учесниците на аукциите.

2.9. Елементите кои треба да бидат содржани во понудата на секој учесник на аукцијата зависат од типот на тендерот.

2.10. Во случај на тендер со каматни стапки, во понудата се наведува цена (каматна стапка) со точност од четири децимали и износот со кој учесникот аукцира. Во овој случај, секој учесник може да достави неколку понуди за учество на аукцијата, со различни цени (каматни стапки).

2.11. Доколку Народна банка спроведува тендер со износи, учесниците аукцираат само со износот.

2.12. Минималниот износ за учество на аукцијата изнесува 1.000.000 денари. Секое зголемување над минималниот износ ќе се врши со додавање на заокружени износи од 100.000 денари.

2.13. Доставените понуди се неотповикливи по истекот на утврдениот термин за прием на понуди.

2.14. Понудите кои не ги исполнуваат условите предвидени во оваа одлука согласно Web апликацијата не се прифаќаат.

в) Принципи на распоредување на понудите и резултати од аукцијата

2.15. По истекот на времето за прием на понуди, во периодот од 11:00 до 11:15 часот, зависно од типот на тендерот, Народна банка ги распоредува понудите спрема одредени принципи.

Во случај кога Народна банка спроведува тендер со износи, а вкупната побарувачка ја надминува понудата, понудите се распределуваат сразмерно на аукцираниот износ за купување на благајнички записи (принцип за сразмерна распределба).

Во случај кога Народна банка спроведува тендер со каматни стапки тогаш понудите се распоредуваат според понудената цена (каматна стапка) почнувајќи од највисоката цена (најниска каматна стапка) (принцип на приоритет на понудената цена (каматна стапка)). Доколку се случи повеќе учесници да понудат иста цена (каматна стапка), а вкупната побарувачка ја надминува понудата, понудите се распределуваат сразмерно на аукцираниот износ за купување на благајнички записи (принцип за сразмерна распределба).

При примена на принципот на сразмерна распределба Народна банка има право да го зголеми понудениот износ наведен во проспектот, како резултат на заокручување на распределените износи на 100.000,00 денари.

Народна банка го задржува правото да ги одбие понудите со услови кои отстапуваат од пазарните движења.

2.16. Резултатите од аукцијата содржат успешни и неуспешни понуди.

Прифатените понуди се реализираат според понудените услови и во согласност со резултатите од аукцијата.

Сите неприфатени понуди на аукцијата остануваат без последици.

2.17. Народна банка по електронски пат ги известува банките дека се објавени резултатите од аукцијата.

Секој учесник преку Web апликацијата на НБРМ има пристап до сопствените резултати од аукцијата.

2.18. Сите банки преку Web апликацијата на НБРМ имаат пристап до вкупните резултатите од секоја поединечна аукција.

2.19. Во случај на тендер со каматни стапки, вкупните резултати од аукцијата содржат податоци за вкупно реализираниот износ, за пондерираниот (просечна) цена (каматна стапка) на аукцијата, како и за минималната и максималната цена (каматна стапка) од успешните понуди.

Пондерираниот (просечна) цена се пресметува по формулата:

$$\text{Пондерирана цена} = \frac{\sum(C_n * Q_n)}{\sum(Q_n)}$$

Каде:

C_n - цена на успешна понуда на учесник n;

Q_n - доделен износ на благајнички записи на учесник n;

∑(Q_n) – реализиран износ на благајнички записи.

n – учесник.

г) Реализирање на прифатените понуди

2.21. Учесниците на аукцијата се должни за купените благајнички записи да извршат уплата на дисконтираниот износ истиот ден, по завршувањето на аукцијата на сметка на Народна банка.

2.22. По извршената уплата на благајничките записи од страна на банките, Народна банка ги вклучува доделените записи во портфолиото на банките.

2.23. Народна банка издава документи за потврда на сопственоста на благајничките записи, купени од страна на банките.

II. Вонредни аукции

2.24. Во случај на непланирани вишоци на ликвидност во банкарскиот систем, Народна банка може да упати проспект за вонредна аукција.

2.25. Вонредната аукција ги има истите карактеристики со редовната аукција со таа разлика што учесниците не се однапред информирани за денот на нејзиното одржување. Од оваа причина, Народна банка по телефонски пат ги известува учесниците за времето на одржување на вонредната аукција.

3. ЦИРКУЛИРАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

3.1. Сопствените благајнички записи банката може:

- да ги заложува за добивање кредити од Народна банка;
- да ги заложува за добивање дозволено дневно пречекорување од Народна банка;
- да тргува на секундарен пазар.

3.2. Во периодот на користење на кредит и дозволено дневно пречекорување од Народна банка дадените благајнички записи во колатерал привремено не циркулираат.

На денот на достасувањето на кредитот банката ги враќа користените средства, а заложените благајнички записи се во циркулација.

3.3. Кога банката продава благајничките записи на секундарниот пазар, должна е да достави налог до Народна банка за префрлање на сопственоста на благајничките записи.

Кога банката купува благајнички записи на секундарниот пазар, должна е да достави налог за трансфер на финансиски средства до Народна банка.

3.4. По утврдувањето на усогласеноста на налогот на продавачот и налогот на купувачот, Народна банка врши истовремен пренос на средствата и на сопственоста на благајничките записи.

3.5. За спроведување на техниката на доставување на налогот за пренос на сопственоста на благајнички записи и налогот за трансфер на финансиските средства, гувернерот на Народна банка пропишува Упатство кое е составен дел на оваа одлука.

4. ИСПЛАТА НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

4.1. На денот на достасување на благајничките записи, Народна банка врши исплата на номиналниот износ на благајничките записи.

5. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

5.1. Доколку банката не уплати соодветен износ на средства по основ на доделени благајнички записи на аукција на сметката на Народна банка на која се водат благајнички записи, Народна банка ќе пресмета затезна камата на износот на неуплатените средства.

Банките се должни да ја платат затезната камата согласно став 1 првиот работен ден од денот на настапување на обврската.

Народна банка го задржува правото покрај мерките од точка 5.1. да преземе и други мерки.

5.2. Доколку се утврди дека банката не постапила согласно точката 3.3. од оваа одлука, Народна банка има право да превземе мерки согласно постоечката регулатива.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Со денот на започнување со примена на оваа одлука престанува да важи Одлуката за спроведување на аукција на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/2000).

6.2. Пречистениот текст на оваа одлука ги опфаќа Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/02) и Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 58/03 и 23/04), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

О.бр.02-15/1-2004/1
15 април 2004 година
Скопје

Секретар на Народна банка
на Република Македонија,
Јанче Лековски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.